

# АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO XC40



ОПРЕМА	ЦЕНА
XC40 T3 INTRO	32.190 EUR
XC40 D3 INTRO	35.490 EUR
XC40 D4 AWD A MOMENTUM	46.190 EUR

## XC40 T3 INTRO

T3 1.5 бензиски мотор, 115 kW (156KS)

6-степен рачен менувач

## XC40 D3 INTRO

D3 2.0 дизел мотор, 110 kW (150 KS)

6-степен рачен менувач

City Safety - систем за спречување на судар со возила,

велосипедисти, пешаци и поголеми животни

Темпомат

Асистенција за спречување на одземање на предност при вртењ

во лево

Асистенција за спречување на судар со возила од спротивниот

правец

Пакет 7 воздушни перничиа

Помошен систем за одржување на правецот на возење

Препознавање на сообраќајни знаци (RSI)

Систем за помош при возење по надолнини

Сензор за дожд

Дигитална инструмент табла 12,3"

Аудио систем Performance

9" екран осетлив на допир

Гласовни команди

Интегрирани кровни носачи во црна боја

Сокриени завршетоци на издувни цевки

Динамич шасија

Алуминиумски фелни 17"

Црни 'City Map' декоративни елементи

Трокрак кожен волан

Рачка на менувачот пресвличена со кожа

Седишта обложени со текстил

Предни и дневни светла во LED технологија

## XC40 D4 AWD A MOMENTUM

D4 2.0 дизел мотор, 140 kW (190 KS)

8-степен автоматски менувач

City Safety - Систем за спречување на судар со возила,

велосипедисти, пешаци и поголеми животни

Темпомат

Асистенција за спречување на одземање на предност при вртењ

во лево

Асистенција за спречување на судар со возила од спротивниот

правец

Пакет 7 воздушни перничиа

Помошен систем за одржување на правецот на возење

Препознавање на сообраќајни знаци (RSI)

Систем за помош при возење по надолнини

Сензор за дожд

Дигитална инструмент табла 12,3"

Аудио систем High Performance со 8 звучника

9" екран осетлив на допир

Автоматски клима уред

Можност за избор на режим на возење

Volvo On Call

Гласовни команди

Интегрирани сјајни кровни носачи

Сокриени завршетоци на издувни цевки

Динамич шасија

Паркинг сензори, назад

Алуминиумски фелни 18"

Алуминиумски декоративни елементи

Трокрак кожен волан со украсен детал Uni Deco

Седишта обложени со текстил/кожа

Лумбална потпора со електрично подесување во четири правци

Предни и дневни светла во LED технологија

Амбиентално осветлување, средно ниво



Во ценовникот се назначени необврзувачки, односно препорачани цени на возилата во Евра, од информативен карактер и содржат акциза и ДДВ. Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност. Цените кои се изразени се однесуваат на возило без дополнителна опрема, така што при нарачка на дополнителна опрема, наведената цена на возилата ќе се зголеми за цената на дополнителната опрема со акциза и ДДВ. Ве молиме контактирајте го Вашиот застапник за прецизна пресметка на цената и детални информации за стандардната и дополнителната опрема, како и за вкупната цена на возилото. Volvo Car Corporation го задржува правото на измени на било која од наведените информации без претходно известување. Моделска година 2019. Цените не вклучуваат металик боја и подготовка на возилото. Производителот го задржува правото на измена на цени, материјали, спецификации и модели во било кој момент и без претходна најава. Пред нарачка консултирајте го Вашиот Volvo застапник за најнови информации. Повеќе на [www.volvocars.com/mk](http://www.volvocars.com/mk) или кај овластениот Volvo застапник.

MADE BY SWEDEN